

СМРТ НА ФАШИЗМОТ - СЛОБОДА НА



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1945
"Trud" zemzka automatska
melnica
ul. 87 br. 31
Skoplje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати
неделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№ 62324. — Поштарина платена во
големо.

Петок, 25 октомври 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 86

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Претпла-
тата изнесуе 350.— дин. за полугодие
или 700.— дин. за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 19. — Телефони
Редакција 2-838, Администрација 22-619

602.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда, измените и дополнуењата на Законот за одземањето државјанството на офицерите и подофицерите на бившата Југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината и на припадниците на војните формации кои служиле на окупаторот и побегнале во иностранство од 23 август 1945 година, кој што на основа овластуењето од членот 136 на Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА, ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУЕЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЗЕМАЊЕ ДРЖАВЈАНСТВОТО НА ОФИЦЕРИТЕ И ПОДОФИЦЕРИТЕ ОД БИВШАТА ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈСКА, КОИ НЕ САКААТ ДА СЕ ВРАТАТ ВО ТАТКОВИНАТА, И НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ ФОРМАЦИИ КОИ СЛУЖИЛЕ НА ОКУПАТОРОТ И ПОБЕГНАЛЕ ВО ИНОСТРАНСТВО

Законот за одземање државјанството на офицерите и подофицерите на бившата Југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината и на припадниците на воените формации кои служиле на окупаторот и побегнале во иностранство од 23 август 1945 година се потврдуе со измените и дополнуењата во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

за земање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска кои не сакаат да се вратат во татковината, на припадниците на воените формации кои му служиле на окупаторот и побегнале во иностранство, како и на лица побегнати после ослободуењето

Член 1

Сите од непријателот заробени или интернирани активни или резервни офицери и подофицери од бившата Југословенска војска, кои одбиваат да се вратат во татковината и доброволно остануат вон од татковината, го губат државјанството на ФНРЈ.

Сите припадници на разни противнародни политички организации и војнички формации кои биле

во служба на окупаторот (на нар. Југословенска војска во татковина, на четници, усташи, Српска државна стража, домобрани и тн.) кои од територијата на Југославија се повлекле заедно со непријателот, со кои до границите заедно се бореле против Југословенската армија и нашите сојузници и кои сега се навојгаат во иностранство, како и останатите припадници на тие формации, кои земјата порано ја напуштиле го губат државјанството на ФНРЈ. Исто така го губат државјанството на ФНРЈ и лицата кои се побегнати или побегнале од земјата после ослободуењето.

Член 2

Губитокот на државјанството по чл. 1 на овој закон ја повлекуе со себе конфискацијата на целокупниот имот. За донесуење одлука за конфискација е надлежен околинскиот суд на чие подрачје се навојга имотот што подлежуе на конфискација. Тој суд е надлежен и за донесуење одлука за секвестрација или друго средство на обезбедуење во смисла ст. 1 чл. 2 на Законот за претвдуење во државна сопственост на непријателскиот имот и за секвестрација над имотот на отсатните лица. Ако имотот се навојга на подрачје на повеќе околински судови, одлуката за конфискација, секвестрација или друг начин на обезбедуење ќе ја донесе околинскиот суд на чие подрачје се навојга прегежниот дел на имотот.

Отсеците на внатрешните работи при околинските извршни народни одбори ќе им поднесат на надлежните околински судови предлог за конфискација и други обезбедуења на имотот во случаи од претходниот став.

За спроведуење на конфискацијата важат прописите на Законот за конфискација имотот и за извршуење конфискацијата.

Член 3

Нема да го изгубат државјанството на ФНРЈ сие лица од чл. 1 на овој закон кои, во рок од два месеца после званичната објава да е репатрирањето завршено во зоната во која што тие лица се навојгаат, пред Југословенските дипломатски или воени претставници односно пред нивните овластени делегати ќе дадат изјава оти се готови да се вратат во татковината и да се стават, заради повратокот, на располагање на нашите власти за репатрирација.

Лицата, кои заради болест, лежење во болница или оддалеченост или одвоеност не ќе бидат во можност да го искористат предвидениот рок за давање изјави за повраток во земјата можат и после тој рок тоа да бараат наводејќи докази за оправдавање задоцнуењето на својата изјава.

Член 4

Нашите дипломатски и воени претставништва во иностранство се обврзани на овие лица од чл. 1 на овој закон да им овозможат да во одредениот рок

дадат свои изјави за готовоста за повраток во земјата. Нивна е должност лицата кои ќе дадат такви изјави, да ги одвојат во посебни собиралишта, откад ќе им се овозможи што побрз повраток

Член 5

Губитокот на државјанството спрема чл. 1 на овој закон како и повратокот во земјата не спречуе подигање оптужба против наведените лица за други злочини против татковината, доколку ги направиле.

Член 6

Министерот на внатрешните работи ФНРЈ ќе го изврши овој закон во согласност со Министерот на народната одбрана ФНРЈ и Министерот на правосудниот ФНРЈ.

Член 7

Овој закон влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија.“

У. бр. 559

23 октомври 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

603.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени на Законот за заштита народните имоти и нивното управување од 24 мај 1945 година, којшто на основа овластувањето од членот 136 Уставот го донесе законодавните одбори на Сојузното Векје и Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НАРОДНИТЕ ИМОТИ И НИВНОТО УПРАВУВАЊЕ

Законот за заштита народните имоти и нивното управување од 24 мај 1945 година се потврдуе со измените и дополнувањата наведени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ И ИМОТОТ ПОД УПРАВА НА ДРЖАВАТА

Член 1

Под заштита на овој закон стои ситот имот којшто по чл. 1 на Законот за прејдуење во државна сопственост на непријателскиот имот и за секвестрација над имотот на отсатните лица прејдуе во сопственост на државата, како и ситот друг општонароден имот и имот под управа на државата.

Член 2

Сите измени во сопственоста на имотот наведени во чл. 1 на овој закон, сите оптеретувања и задолжувања на споменатиот имот направени после прејдуењето во државна сопственост, како и сите измени во положбата на овие имоти објавени преку правни работи, кои што се по чл. 7 на Законот за прејдуење во државна сопственост непријателскиот имот и за секвестрација над имотот на отсатните лица ништавни, немаат правно дејство спрема државата. Надлежните органи овластени се споменатиот имот да можат во секое време да го одземат од нивните држатели и да постапуат со него како со општонароден имот.

Член 3

Лице кое што е поставено да управуе или ракуе со имотот од чл. 1 на овој закон или да го чува должно е тоа да го чини како добар и совестен стопанин.

Должностите на лице кое што управуе со таков имот особено се следни:

- 1) превземање на сите потребни мерки за точен попис на имотот којшто му е доверен, за неговото обезбедување, чување и рационално искористување;
- 2) совесно и благовремено извршување наредувањата, напатствијата и производствените задачи издадени од надлежните органи;
- 3) точно обавестување за работењето и производствените можности на доверениот му имот, и тоа во срокови кои ќе ги пропише надлежниот орган;
- 4) брижлив надзор над уредното водење на пропишаното книговодство во претпријатијата и над исправното материјално ракување со имотот;
- 5) ставање предлози за што порационално искористување на доверениот имот.

Член 4

Лице на кое што му е доверено управување, ракување или чување на имотот од чл. 1 на овој закон одговорно е за совесното и правилното извршување на сите прописи, наредби и напатствија коишто ги издаваат надлежните државни органи, како и за сите злонамерни работи или недостаточна брижливост во поглед на чувањето односно искористувањето на тој имот.

Забрането му е на лицето кое што управуе или ракуе со имотот ставен под заштита на овој закон или го чува:

- а) секое располагање со тој имот макар во каков вид, освен ако е за тоа овластено по некој законски пропис или ако овластувањето потекнуе од надлежен орган;
- б) давање работни тајни на довереното му претпријатие, давање податоци на неповикани лица за состојбата на работите или внатрешните прилики во претпријатието.

Член 5

Лица коишто до 24 јуни 1945 година на надлежните органи не им поднеле пријава на имотот којшто по чл. 1 на Законот за прејдуење во државна сопственост на непријателскиот имот и за секвестрација над имотот на отсатните лица прејдуе во државна сопственост, ќе се казнат:

- а) со парична казна до половина на вредноста на непријавениот имот;
- б) со присилна работа без лишување од слобода.

Член 6

Ако лице на кое што му е доверена управа, ракување или чување на имот од чл. 1 на овој закон, или кое што како работник или намештеник е запослено на таков имот, постапуе со него несовесно и небрижливо или со него лошо работи, така да имотот претрпи штета или се смали неговата произ-

водствена способност, или така да работењето на тој имот не одговара на поставениот стопански план, ќе се казни со лишување од слобода од шест месеци до три години.

Ако е причинетата штета мала, учинителот ќе се казни дисциплински.

Член 7

Лице на кое што му е доверена управа, ракување или чување на имотот од чл. 1 на овој закон ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа од две години до шест години ако:

а) го украде или утаји доверениот му имот или војниот плен;

б) поедини предмети на доверениот му имот ги даруе или продава во своја или тугја корист;

в) неовластено се користи или овозможи на друг неовластено да се користи со таков имот;

г) доверениот му имот го растура или дозволе неговото развлечување или кражба од страна на трети лица;

д) ја злоупотреби својата положба да би го присвојил доверениот му имот;

г) издаде работна тајна на довереното му претпријатие

Во случај кога е штетата причинета со кривично дело од предниот став мала учинителот ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа до две години.

Член 8

Секое друго лице, освен она на кое што му е доверена управата, ракувањето или чувањето на имотот од чл. 1 на овој закон, кое што ќе учини кражба или утаја на таков имот или овој неовластено лично го користи или го дава на друг на употреба ќе се казни со лишување од слобода до три години, а во потешки случаи со лишување од слобода со присилна работа до две години.

Лице кое што неовластено ќе земе под своја управа имот кој што има да прејде во сопственост на државата односно под нејзина управа ќе се казни со лишување од слобода од еден до дванаесет месеци. Во случај да од таква постапка настане поголема штета за народното стопанство или да постапката доведе до растурање на имотот, учинителот ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа од една година до пет години.

Член 9

Службеник кој што ќе пропушти да го изврши пописот на имотот од чл. 1 на овој закон, иако да бил должен тоа да го учини, или изврши попис противно на постоеќите прописи за ракување со таков имот, ќе се казни со лишување од слобода од шест месеци до две години.

Ако е делото извршено во поврат или со него се произвокуе штета, учинителот ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа од една година до три години.

Ако службеникот учини дело од ст. 1 на овој член во цел себе си или на друг да му прибави имотна корист, ќе се казни по чл. 7 на овој закон.

Член 10

Службеник кој што бара или прими рушвет за да би некоја ствар, жилиште, наместај или право кое што влегуе во имот од чл. 1 на овој закон ја усталил на користење или во сопственост на некое лице, ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа од две до шест години. Со иста казна ќе се казни и лице кое што дало или понудило рушвет на службеник, како и лице кое што ваков имот го прими на користење или во сопственост.

Член 11

Службеник кој што не води пропишани книги, а должен е да ги води, или неуредно ги води ќе се казни со лишување од слобода до две години.

Ако службеник книгите не ги води или неуредно или лажно ги води во цел да ја скрие својата или тугјата недопуштена работа на имотот кој што стои под заштита на овој закон или да ја избегне својата одговорност за штетата причинета на таков имот, ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа од две години до шест години.

Член 12

За делата предвидени во членот 7 и 8 на овој закон може во особено тешки случаи да се изрече смртна казна, ако учинителот на делото постапил со особена безобзирност против народните интереси или им нанел голема штета во намера на смекјаване на народното стопанство.

Член 13

Покрај казни предвидени во чл. 5 до 12 на овој закон, судот може да изрече и казна деломична или потполна конфискација за имотот, губиток на државната служба и други споредни казни опрема Законот за видовите на казни.

Член 14

По одредбите на овој закон ќе се казнат и лица кои што потстрекуат друг или му помагаат да изврши дело казниво по овој закон.

Член 15

За судење по делата од овој закон надлежни се околиските судови. Ако во постапката пред околискиот суд се покаже оти делото казниво по овој закон бр можело да повлече смртна казна, околискиот суд ќе ја прекине постапката и предметот ќе го достави на надлежниот окружен суд.

Сите органи кои што ќе дознаат за постоење дело од овој закон должни се да поднесат пријава на надлежниот јавен обвинител.

Постапката по делата од овој закон е хитна.

Член 16

Против пресуди донесени во прв степен може да се поднесе жалба на повисок суд во рок од осум дена од денот на доставувањето пресудата.

Одлуката на повисокиот суд е конечна.

Член 17

Во случај кога е во прашање дело за кое што би можела да се изрече смртна казна ќе се нареди обвезно истражен притвор на обвинетиот, а во другите случаи притвор ќе се нареди ако постои опасност од бегане или смекјаване на истрагата со влијание на сведоци, или опасност на повторување на делото или ако е делото во поврат.

Член 18

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 560

23 октомври 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др. Иван Рибар, с. р.

604.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измени на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизни закон) од 2 септември 1945 година, кој што на основа овластуењето од членот 136 Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗНИ ЗАКОН)

Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизни закон) од 2 септември 1945 година се потврдуе со измените и дополнуењата, наведени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

за регулирање платниот промет со иностранство (Девизен закон)

Основни одредби

Член 1

Целокупниот платен промет со иностранство, како и сите работи во земјата и со иностранство кои што можат да имаат влијание на развојот на платниот биланс на нашата земја и на меѓународната вредност на домашните пари (девизни работи), подлежуе на контрола на Министерот за финансии ФНРЈ (девизна контрола).

Член 2

Под контрола подлежат особено следните работи:

- а) целокупниот промет во земјата и со иностранство; со странски валути, побаруења и долгуења во странска валута и други вредности кои што гласат на странска валута;

- б) целокупниот промет со иностранство; во домашни пари, побаруења и долгуења во домашни пари и други вредности кои што гласат на домашни пари;

- в) целокупниот промет со странци во земјата кој што има за последица промена во имотните односи меѓу нашата земја и иностранство; и

- г) целокупниот промет, во земјата и со иностранство, со племенити метали (злато и платина, со платинска група: осмиум, иридиум, паладиум, рутениум, родиум) во секоја состојба и форма, освен изработувачки од овие метали.

Член 3

Правните работи со кои што барем една странка се обврзуе на работи од чл. 1 и 2 на овој закон не се правосилни ако за нивното заклучуење не е издадено овластуење односно одобрење во смисла на чл. 10 на овој закон

Член 4

Забрането е заклучуење на сите работи во земјата со злато како и сите работи на кои што износот на обвезата во домашни пари би се врзуел со злато или со некоја странска валута.

Член 5

Под промет во смисла на чл. 1 и 2 на овој закон се подразбира, освен плаќање и пренесуење на вредности и племенити метали, такугјере и оснивање, уклучуење и мењавање обвези и стварни права на вредности и племенити метали, како и промена на имателите на односните права и обвези.

Член 6

1) Под девизи во смисла на девизните прописи се подразбираат сите побаруења во иностранство и било кој основ, во било која валута без оглед на начинот на располагањето (со чекови, меници, уплатници, каблограми, налози, телефонски налози и сл.).

2) Под валути во смисла на девизните прописи се подразбираат сите видови на ефективни странски пари, освен странски ковани златни пари, кои што по овој закон се сметаат за племенити метали.

3) Под вредности во смисла на девизните прописи се подразбираат сите видови на хартии од вредност.

Член 7

1) Под странци во смисла на овој закон се подразбираат сите физички и правни лица со боравиште, односно седиште во иностранство, без оглед на државјанството на физичките лица.

2) Под домашни лица се подразбираат сите физички и правни лица со боравиште односно седиште во земјата, без оглед на државјанството на физичките лица.

3) Во спорните случаи ќе решава Банковно-валутното одделение на Министерството на финансии ФНРЈ да ли некое лице ќе се смета за странец или за домашно лице во смисла на овој закон.

Член 8

Под девизни прописи се подразбираат одредбите на овој закон, одредбите на правилникот за извршуење на овој закон, наредбите, напатствијата и решењата на Министерот на финансии ФНРЈ донесени на основа на овој закон, сите прописи за надзор на увозот и извозот кои што ги донесуе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ, како и сите оние одредби во согласност со иностранство кои што се однесуваат на платниот промет

Девизни органи

Член 9

1) Министерот на финансии ФНРЈ е највисок девизен орган на државната управа за контрола над девизните работи кои што таа контрола ја врши преку Банковно-валутното одделение на Министерството на финансии ФНРЈ, Министерството на надворешната трговија и Народната банка — како девизни органи и преку лица кои што ќе добиат особено овластуење — како помошни девизни органи.

2) Разграничуењето на надлежноста меѓу девизните органи од ст. 1 на овој член во поглед на спроведуење девизната контрола го регулира Министерот на финансии ФНРЈ со правилник донесен на основа чл. 24 на овој закон или со одделно решење.

Член 10

1) Работите кои што подлежат под девизна контрола во смисла на овој закон можат да ги вршат само оние лица и установи кои за тоа ќе добиат било генерално овластуење било одобрење за поедини работи од надлежните девизни органи доколку вршењето на тие работи не е дозволено со самите девизни прописи.

2) Министерот на финансии ФНРЈ може и самото вршење на поедини видови на девизните работи да го стави во исклучителна надлежност на поедини девизни органи.

3) Народната банка ФНРЈ во својство на девизен орган може да издава овластуења на поедини

лица, установи и заведенија како и на помошните девизни органи како за вршење некој девизни работи, така и за вршење поедини работи на девизната контрола.

Член 11

Народната банка ФНРЈ може по овластуењето на Министерот на финансите ФНРЈ во секое време да бара од сите иматели во земјата да и понудат на откупувачка сите количини на девизи, валути, странски вредности и племенити метали, одредуејќи ги при тоа условите на откупувачката.

Член 12

При донесувањето на поедини одлуки надлежните девизни органи должни се да водат сметка како за целокупноста на посидина стопанска гранка, така и за сите лица, установи и претпријатија кои што учествуваат во односната стопанска гранка. Исто така должни се да водат сметка за интересите и стопанските можности на народните републики.

Член 13

Девизните органи и помошните девизни органи не се одговорни за штетата која би можела да им настане на странките со донесување одлука во смисла на девизните прописи.

Член 14

Девизните органи и помошните девизни органи се овластени по прибавување согласност од Министерот на финансите ФНРЈ да наплатуваат од странките накнада за трошковите во врска со спроведувањето контролата во смисла на овој закон, и тоа во форма на накнада за трошковите, таксите и провизијата.

Казнени одредби

Член 15

1) Секое дело противно на девизните прописи, доколку за истото не е пропишана потешка казна, претставува девизен прекршај, казнив по овој закон.

2) Казнив е и опитот на девизен прекршај.

3) Девизните прекршаји застаруваат за 10 години од денот на направеното дело.

4) Застарувањето на девизните прекршаји не тече додека се води постапка кај Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ или заради исто дело пред суд.

Член 16

1) Казни за девизни прекршаји се:

а) парична казна од 50 до 1,000.000.— динари;

б) конфискување стварите или вредностите кои што се предмет на девизниот прекршај, во целост или делумно;

в) земање правото на вршење на макар која девизна работа, било за некое време било постојано. Овие казни може да се изречуваат и една со друга и условно.

2) Иследувањето на девизен прекршај го врши Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ, а решенијата за казните ги донесува Министерот на финансите ФНРЈ, кој што ова право може да го пренесе и на својот помошник.

3) а) Во случај паричната казна да не е исплатена, или во рок од една година од денот на урачувањето на решението за казната не може да се наплати, ќе се замени со казна присилна работа без лишување од слобода, сметајќи за еден ден присилна работа 50 динари.

б) Присилната работа не може да биде подолга од две години.

4) Министерот на финансите ФНРЈ може на образложена молба на казнилот да му одобри плаќање на изречената парична казна во оброци и во рок кој ќе му го одреди.

5) Извршување на казната застарува за 10 години од денот на урачувањето решението за казната.

Член 17

1) За девизен прекршај може да бидат казнети не само претпријатија, заведенија и установи за чијата сметка е делото извршено или покушано, туку и сите лица одговорни за нивното работење, како и сите лица кои што како нивни застапници или за нивна сметка учествуваат во нелегалните работи.

2) Исто така ќе биде казнив и секој оној кој што во својство на помагач, потстрекувач, посредник и на т. сл. учествува во извршувањето или опитот на девизниот прекршај.

3) За паричните казни изречени против некое претпријатие, заведение или установа одговараат нивните сопственици, како и сите други лица кои што ја гарантираат обвезата на претпријатието, заведението, или установата во границите на нивната гаранција.

Член 18

Девизните органи и помошните девизни органи наведени во чл. 9 ст. 1 на овој закон, како и органите на Министерството на финансите ФНРЈ и министерствата на финансите на народните републики должни се без одлагање да му пријават на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ секој случај на прекршај на девизни прописи за кои ќе се дознае.

Член 19

Доколку Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ во текот на иследувањето ќе утврди оти работата противна на девизните прописи претставува кривично дело казниво по некој друг кривичен пропис, Министерот на финансите ФНРЈ односно неговиот помошник по овластувањето на Министерот ќе му ги достави сите иследни акти на надлежниот јавен обвинител.

Член 20

1) Јавниот обвинител, кога ќе поведе постапка против некое лице заради дело казниво по некој друг кривичен пропис, а со кое што се повредени и девизните прописи, ќе го обавести надлежно за тоа Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ. По барање на Министерот на финансите ФНРЈ, односно на неговиот помошник, ако го овласти министерот ќе му ги достави на увид и сите иследни акти. Министерот на финансите ФНРЈ односно неговиот помошник има право да му стави предлози на јавниот обвинител во поглед на иследувањето.

2) Во случај да јавниот обвинител најде да делото за кое што повел постапка не е казниво и ја обустави постапката, ќе ги достави сите иследни акти на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ, кое што може да поведе постапка заради девизен прекршај или работна неуредност.

Член 21

1) Судовите ќе му ја доставаат на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ секоја пресуда по делото повреда на девизните прописи, било да е таа пресуда осудителна или ослободителна.

2) Во случај на ослободителна пресуда Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ може да поведе постапка заради девизен прекршај или работна неуредност.

Член 22

1) Министерот на финансите ФНРЈ односно неговиот помошник, ако го овласти министерот, во вршењето на девизната контрола, може да казни за работна неуредност со парична казна од 50 динари до 100.000 динари лица и установи кои што:

а) неуредно водат пропишани книги и архива;

б) не извршуваат наредувања или не се придржуваат кон напатствијата издадени на основа девизните прописи;

в) неуредно доставаат извештаи кои што се бараат од нив во врска со нивното девизно работење.

Овие казни може да се изречуат и условно.

2) Прописите на чл. 16, ст. 3, 4 и 5 и чл. 17 на овој закон аналогно ќе се применуат и во случаите од претходниот став.

3) Девизните органи и помошните девизни органи наведени во ставот 1 чл. 9 на овој закон, како и сите органи на Министерството на финансите ФНРЈ и Министерствата на финансите на народните републики должни се без одлагање да му го пријават на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ секој случај на работна неуредност за кој што ќе дознаат.

Член 23

1) Наплатените парични казни, како и конфискуваните ствари и вредности по чл. 16 и 22 на овој закон се полагаат на „сметка на Министерството на финансите ФНРЈ за спроведување девизната контрола“ кај Народната банка ФНРЈ.

2) Со сметката наведена во претходниот став располага Министерот на финансите ФНРЈ за покривање на сите трошкови во врска со спроведувањето на девизната контрола.

Завршни одредби

Член 24

Се овластуе Министерот на финансите ФНРЈ да издава правилници, напатствија, наредби и решења, заради извршувањето на овој закон.

Член 25

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 561

23 октомври 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

605.

У К А З

На основа членот 74 точ. 6 и членот 136 Уставот, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за потврда и измените на Решението за укинување и неважност на сите правни прописи донесени од страна на окупаторите и нивните помагатели во време на окупацијата, за важноста на решенијата кои за тоа време са донесени, за укинување правните прописи кои биле во сила во часот на непријателската окупација од 3 февруари 1945 година, кој што на основа овластувањето од членот 136 Уставот го донеле законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА ПОТВРДА И ИЗМЕНИТЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА УКИНУВАЊЕ И НЕВАЖНОСТ НА СИТЕ ПРАВНИ ПРОПИСИ ДОНЕСЕНИ ОД СТРАНА НА ОКУПАТОРИТЕ И НИВНИТЕ ПОМАГАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ НА ОКУПАЦИЈАТА, ЗА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЈАТА КОИ ЗА ТОВА ВРЕМЕ СА ДОНЕСЕНИ, ЗА УКИНУВАЊЕ ПРАВНИТЕ ПРОПИСИ КОИ БИЛЕ ВО СИЛА ВО ЧАСОТ НА НЕПРИЈАТЕЛСКАТА ОКУПАЦИЈА

Решението за укинување и неважност на сите правни прописи донесени од страна на окупаторите и нивните помагатели во време на окупацијата, за важноста на решенијата кои за тоа време са доне-

сени, за укинување правните прописи кои биле во сила во часот на непријателската окупација, од 3 февруари 1945 година се потврдуе со измените наведени во овој закон, така да неговиот изменет и пречистен текст гласи:

ЗАКОН

за неважноста на правните прописи донесени пред 6 април 1941 година и за време непријателската окупација

Член 1

Правните прописи (закони, уредби, наредби, правилници и др.) кои што ги донеле органите на власта на окупаторите и нивните помагатели на подрачјето на Федеративна Народна Република Југославија за време непријателската окупација, се прогласуат за неистосекји.

Член 2

Правните прописи (закони, уредби, наредби, правилници др.) што биле во сила на денот 6 април 1941 година, ја изгубиле правната сила.

Член 3

Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ може да одреди да поедини правила содржани во законите и други правни прописи споменати во чл. 2 на овој закон се применуат, одредуејќи им при тоа потребни измени и дополнувања.

Ова право го имаат и президиумите на народните скупштини на народните републики за правни прописи чие донесување на основа Уставот ФНРЈ спаѓа во надлежност на републиките.

Член 4

Правните правила содржани во законите и други правни прописи споменати во чл. 2 на овој закон, кои што во смисла чл. 3 на овој закон не се прогласени обвезни, можат по овој закон да се применуат на односи кои што не се уредени со важекјите прописи и тоа само доколку не се во противност со Уставот ФНРЈ, со уставите на народните републики, законите и останатите важекји прописи донесени од надлежните органи на повата држава, како и со начелата на уставниот поредок на Федеративна Народна Република Југославија и нејзините републики.

Државните органи не можат своите решења и други акти да ги засниваат непосредно на овие правни правила.

Член 5

Правните правила споменати во чл. 3 и 4 на овој закон не можат да се применуат во поглед за организијата на државната власт, државните установи и државните претпријатија.

Правните правила содржани во правните прописи кои што врз основа на чл. 2 овој закон ја изгубиле правната сила не можат да бидат основа за донесување нови прописи.

Праксата и правните свакјања на судовите и на другите државни органи од бивша Југославија не можат да бидат подлога за толкување и примена на правните правила од чл. 3 и 4 на овој закон.

Член 6

Нерасправените правни односи, кои се засновани за време важењето на законите од бивша Југославија и за време на непријателската окупација, ќе се решаваат спрема важекјите прописи на Федеративна Народна Република Југославија.

ОГЛАСНИ ДЕО

ОД РЕДАКЦИЈАТА

Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ подготвуе редица тетрадки на својата Збирка на закони со кои што ќе бидат објавени закони кои што ги донела Народната скупштина на своето последно заседание и кои што законодавните одбори на Народната скупштина ги согласиле со уставните прописи во смисла на членот 136 Уставот. Сите овие закони ќе бидат објавени во тетрадки по сродноста на материјата со коментари и потребни објаснуења како би се олеснила нивната еднообразна примена во целата земја.

Така овие денови ќе излезе од штампа новелираниот Закон за таксите со пречистениот текст на Правилникот за неговото извршуење и со детален коментар, потоа Збирката на материјално кривичните прописи со коментар и напатствија, Законот за народните судови и за Јавното обвинителството со коментар, Законот за општиот стопански план и органите за планирање и Законот за државните стопански претпријатија со предговори на Министерот Андрија Хебранг и Бориса Кидрич, Законот за авторското право со правилниците и објаснуењата на Комитетот за култура и наука, Основниот закон за кооперациите со предговор на др. Вучкович, Законот за печатот и Законот за удружењата, соборите и другите јавни скупови, и тн.

Законите за државните службеници и за Социалното осигуруење на работниците, намештениците и службениците ќе бидат објавени штом ќе бидат донесени уредби и правилници за нивното извршуење. Овие закони ќе бидат прокоментарисани како би се олеснила нивната примена.

Исто така се подготвуе и Збирката на прописите за инвалидите во која што ќе биде објавена сета материјала на нашето инвалидско законодавство.

НОВ ЗАКОН ЗА ТАКСИТЕ

Овие денови испадна од штампа второто издање на Законот за потврда и измени и дополнуењата на Законот за таксите со правилникот за неговото извршуење и коментарот на Министерството на финансиие ФНРЈ.

Овој закон го согласиле на основа членот 136 Уставот законодавните одбори на Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ.

Со Законот за потврда и измените и дополнуењата на Законот за таксите со кој е даден пречистен законски текст, објавен е овде и пречистениот текст на Правилникот за извршуење Законот за таксите, кој што бил изменет со Правилникот за измените и дополнуењата на Правилникот за извршуење Законот за таксите од 26 август 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ број 70 од 30 август 1946 година).

За да допринесат на поарно разбирање и правилна примена на законските одредби Министерството

на финансиие ФНРЈ го дало својот службен коментар на Законот за таксите, кој што е овде штампан со курзив зад текстот за правилникот. Со коментарот се расправени извесни таксено-правни прашања, кои во досегашната пракса се појавувале најчесто како нејасни или спорни.

Во текстот на коментарот (со чл. 6 законот) се наведени и таксените ослободуења што се дадени со специјални прописи.

На тој начин во оваа книшка е дадена целокупната материја од областа на нашето ново законодавство за таксите.

Оваа збирка е штампана на сите четири народни јазици и цена на поедин примерок е 12.— динари.

Сите издавања на „Службениот лист ФНРЈ“ можат да се добијат во Народната Република Србија во сите книжарници, во Народната Република Словенија во „Словеначкиот книжни завод“ и во сите нивни подружници, потоа кај Цанкарјевата založba, во Народната Република Хрватска во сите подружници на Издавачкото претпријатие „Напријед“, во Народните Републики Македонија и Црна Гора во сите книжарници „Култура“, а во Сарајево кај „Свјетлост“ и во другите книжарници.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

DRŽAVNI ZAVOD ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE, ZAGREB

Likvidacija bivših državnih i banovinskih zavoda za osiguranje usjeva i plodova od tuče

Temeljem riješenja Ministarstva financija FNRJ i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva FNRJ o likvidaciji bivših državnih i banovinskih zavoda za osiguranje usjeva i plodova od tuče VII br. 10624 od 13-VII-46, komisija za likvidaciju objavljuje, da je otpočela likvidacijom Zavoda za osiguranje pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu, Kačićeva ul. 9.

Likvidatorima su imenovani:

1) Vučković Nikola, u ime Ministarstva poljoprivrede i šumarstva FNRJ, 2) Ahčin Alojz, u ime Ministarstva financija FNRJ, 3) agr. Svigir Fran, u ime Državnog osiguravajućeg zavoda FNRJ.

Pozivaju se svi vjerovnici i dužnici da najdalje u roku od mjesec dana, računajući od dana objavljenja ovog oglasa u »Službenom listu FNRJ« i »Narodnim novinama«, službenom listu Narodne Republike Hrvatske, prijave svoje tražbine odnosno dugove gore navedenoj likvidacionoj komisiji.

Članovi komisije za likvidaciju:

Ahčin Alojz, Vučković Nikola,
agr. Svigir Fran

K 4013 1-1

ДРЖАВНИ ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД ФНРЈ
Ликвидација бивших завода за пољопривредна осигурања у Македонија

Решењем Министерства финансија ФНРЈ VII бр 10624 од 13 јула 1946 године и одлуком Министар

ства пољопривреде и шумарства ФНРЈ V бр. 19897 од 27 јула 1946 године, ликвидира бивши Бановински завод за обезбеђење усева и плодова од града, па се позивају сви дужници и повериоци бившег Бановинског завода Вардарске бановине за обезбеђење усева и плодова од града, да своја дуговања односно потраживања пријаве Ликвидационој комисији при Државном осигуравајућем заводу, Дирекција за Македонију у Скопљу, улица 105 бр. 12, најдаље за месец дана.

Молбе и потраживања после овога рока неће се узимати у обзир, док ће се за дужнике предузети наплата судским путем.

Ликвидациона комисија бивших Бановинских завода Вардарске бановине за обезбеђење усева и плодова од града, при Државном осигуравајућем заводу, Дирекција за Македонију, Скопље ул. 105 бр. 12.

K 4010 1-1

КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА UPIS NA GEODETSKO UČILIŠTE

Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ расписује конкурс за upis на Геодетско училиште при Географском институту Југословенске армије.

Школovanje и читава опskrба бесплатни су, траје две године, а почиње 1 децембра 1946 године.

Геодетско училиште дели се на:

- 1) Топографско оdeljenje; и
- 2) Картграфско-графичко оdeljenje.

Услови за пријем кандидата на Топографско оdeljenje јесу: осам разреда средње школе, а на Картграфско-графичко оdeljenje најмање четри разреда средње школе; за оба оdeljenja да кандидати нису старији од 22 године и да су физички потпуно здрави и спорни.

Молбе за пријем шаљу се Комитету за школе и науку Владе ФНРЈ, Београд, — најкасније до 1 новембра 1946 године.

У молби треба навести: презиме и име, место и година рођења, занимање родитеља, националност, свршене школе, за које оdeljenje се пријављује, кратку биографију и адресу на коју се може обавестити мoliоца о решењу молбе. Молби треба приложити изјаву да ће се по завршеном школovanju остати на служби у ЈА, лекарско уверење и уверење да је зaведен у бирачки списак.

По свршеном школovanju ученици Топографског оdeljenja биће произведени у чин потпоручника, а ученици Картграфско-графичког оdeljenja у чин заставника, а сви ће бити постављени на дужности геодетске струке.

Бр. 550. — Из Комитета за школе и науку, 30 септембра 1946 године. K 4009 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

LIKVIDACIJA HIPOTEKARNE BANKE JUGOSLOVANSKIH HRANILNIC V LJUBLJANI

На подлaги решитве министра за финансије FLRJ з дне 21. септембра 1946. VII, шт. 14216 је Хипотекарна банка југослованских хранилниц у Лjubljани стопила у ликвидацију.

Чланј постављеног ликвидацијског одбора со:

др. Огрizeк Маријан, контролни инспектор министарства за финансије LRS kot председник и представник министарства за финансије FLRJ

др. Равнићар Владимир, одветник и члан бивше управе kot члан и представник кредитне установе,

Клинар Петер, бивши управник, kot члан и заступник вlagателјев.

Ликвидацијска фирма: Хипотекарна банка југослованских хранилниц у ликвидацији, Лjubljana.

Пoдпис фирме: Ликвидацијски одбор потписује ликвидацијско фирмо на та начин, да ведног по два члана ликвидацијског одбора поставита свој lastнoroчни потпис pod писано, тискано али odtиснјено беседило ликвидацијске фирме.

K 4011 1-1

Ликвидацијски одбор.

POZIV UPNIKOM IN DOLŽNIKOM

На подлaги решитве министра за финансије FLRJ з дне 21. септембра 1946. VII, шт. 14216 је Хипотекарна банка југослованских хранилниц стопила у ликвидацију.

Упници и должници се позивају, да у року месеца днi од дне objаве tega позива пријавијо ликвидацијском одбору своје терјатве, oзиroma долгове ип то на наслов: Хипотекарна банка југослованских хранилниц у ликвидацији, Лjubljana, Prešernova ul. št. 50 II.

Упници и должници имају правико, да се у objављеном року препричајо о тоћнем вknјиженju njihovих терјатев, oзиroma долгов. По претеку tega рока велјајо knјиженја за веродостојна.

K 4012 1-1

Ликвидацијски одбор.

ZADRUŽNA GOSPODARSKA BANKA D. D. U LJUBLJANI U LIKVIDACIJI

Оdlуком Министарства финансија ФНРЈ VII, бр. 14015 од 21 септембра 1946 године одређена је ликвидација Задружне господарске банке д. д. у Лjubljани са свима njenим филијалама. За спровођење ликвидације постављен је, у смислу чл. 3 Уредбе о ревизији дозвола за рад и ликвидацију приватних кредитних предузећа, Ликвидациони одбор у чији састав улазе: Берлић Симон, в. д. шефа отсека за банке при Министарству за финансије LRS, као председник и претставник Министарства финансија ФНРЈ, Брегар Франц, управник Денарног завода Словеније, као члан и претставник кредитне установе, Смодиш Јанко, чиновник Кметске посолјнице, као члан и заступник улагаћа.

Позивају се сви дућници и повериоци Задружне господарске банке д. д. у Лjubljани и njenих филијала, да у смислу чл. 7 Правилника о поступку ликвидације приватних кредитних предузећа пријаве своја потраживања односно дугovanja.

Повериоци и дућници Задружне господарске банке д. д. у Лjubljани и njenих филијала у ликвидацији имају права, да у року од месец дана, од дана objаве одлуке о ликвидацији у »Службеном листу ФНРЈ«, односно у »Ураднем листу LRS« провере своја потраживања односно дугovanja. По истеку овог рока knјиженја се сматрају веродостојним.

Ликвидациони одбор
Задружне господарске банке д. д.
у Лjubljани
у ликвидацији

K 4014 1-1

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ

Народна банка Федеративне Народне Републике Југославије из Београда, на основу чл. 2 својих статута, чл. 52 Закона о Народној банци — објављује:

да је Управни одбор Народне банке Федеративне Народне Републике Југославије у Београду, на својој седници, одржаној 30 септембра 1946 године, поставио за вршиоца дужности Главног директора Народне банке ФНРЈ Стефановић Ристу, вишег саветника Министарства финансија ФНРЈ.

Вршилац дужности Главног директора Стефановић Риста има право потписивати фирму банчине Централе и то заједно са гувернером, једним од вице-гувернера или једним од других банчиних службеника овлашћених за потписивање банчине фирме.

Потпис Стефановића изложен је и у локалима Народне банке ФНРЈ у Београду, приступним публици.

Из Народне банке Федеративне Народне Републике Југославије у Београду број 65880 на дан 2 октобра 1946 године.

Народна банка Федеративне Народне Републике Југославије

Францисковић, с. р., Долиншек, с. р.
Стефановић, с. р.

Окружни суд за град Београд у Београду по наплати таксе из Т.бр. 37 и 41 Закона о судским таксама под бр. Фи 514/46 од 4 октобра 1946 године, потврдио је постављење Ристе Стефановића за вршиоца дужности главног директора Народне банке ФНРЈ.

Бр. Фи 514/46 — Од Окружног суда за град Београд. 3274 1-1

ЛИКВИДАЦИЈА СРПСКЕ ЦЕНТРАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ БАНКЕ Д. Д., САРАЈЕВО

На основу решења Министарства финансија ФНРЈ VII бр. 15569 од 30 септембра 1946 године одређена је ликвидација Српске централне привредне банке д. д. у Сарајеву. За чланове Ликвидационог одбора именовани су: Јовановић Момир, правни референт Министарства финансија Народне Републике Босне и Херцеговине као претседник и претставник Министарства финансија ФНРЈ, Крњевић Михајло, службеник Дионичке пиваре, Сарајево, као члан и претставник кредитне установе, Рајковић Никола, руководилац Државног трговачког текстилног магацина у Сарајеву као члан и заступник улагача.

Повериоци и дужници кредитног предузећа у ликвидацији имају право да, у року од месец дана од дана објаве одлуке о ликвидацији у „Службеном листу ФНРЈ“ провере своја потраживања односно дуговања. По истеку овог рока књижења се сматрају веродостојним.

Ликвидациони одбор

Српске централне привредне банке д. д.
К 4016 1-1 Сарајево, Штросмајерова ул. 1/1

ЛИКВИДАЦИЈА МЕСАРСКЕ БАНКЕ ИЗ БЕОГРАДА

На основу чл. 7 Правилника о поступку ликвидације приватних кредитних предузећа — а у вези решења Министра финансија ФНРЈ бр. 13526 од 13 августа 1946 године, Месарска банка из Београда налази се у ликвидацији, коју има да изврши Ликвидациони одбор.

Позивају се сви повериоци и дужници ове банке да у року од месец дана од дана објављивања огласа, пријаве своја потраживања односно дуговања Ликвидационом одбору.

Повериоци и дужници имају права да у року од месец дана од дана објављивања огласа о ликвидацији у „Службеном листу ФНРЈ“ — провере своја потраживања односно дуговања. По истеку овог рока књижења се сматрају веродостојним.

Ликвидациони одбор ради у згради Месарске банке, — Зелена Венац бр. 2.

За чланове Ликвидационог одбора одређени су: Бранко Тадић, Драгослав Миљетић и Воја Марковић.

18 октобра 1946 године
у Београду

3277 1-1

ЈАДРАНСКО ПОДУНАВСКА БАНКА У БЕОГРАДУ

Позива акционаре на ванредни збор акционара, који ће се одржати у недељу 3 новембра 1946 године у 9 часова пре подне у банчиној згради у Београду, Краља Милана улици бр. 11 са следећим дневним редом:

1) предлог Управног одбора за спајање банке са Београдском задругом а. д., Београдском трговачком банком а. д. и Извозном банком а. д.;

2) решавање о правилима нове банке;

3) избор два претставника за састав и потпис закључних рачуна за 30 новембар 1946 године и за утврђивање чисте имовине банке;

4) одређивање претставника у Управни одбор нове банке.

Акционари који желе учествовати на збору имају најкасније 6 дана пре збора, тј. закључно до 28 октобра 1946 године до 12 часова депоновати акције на благајни банке или поднети банци потврду оног новчаног завода код кога се акције налазе.

Сем тога сваки акционар који жели присуствовати збору или бити заступљен са правом гласања мора поднети уверење надлежне власти да није лишен активног и пасивног бирачког права.

Ако се на заказани дан и час не јави довољан број акционара збор ће се одложити и на дан 11 новембра 1946 године у 9 часова одржати други збор са истим дневним редом и са онолико акционара колико их буде дошло.

3279 1-3

Управни одбор

ИЗВОЗНА БАНКА А. Д., БЕОГРАД

Одржаће свој ванредни збор акционара на дан 3 новембра 1946 године у 10 часова пре подне, у друштвеним просторијама, Теразије бр. 5, први спрат, са овим дневним редом:

1) конституисање збора: избор деловође збора и три оверача записника, који ће бити и бројачи гласова;

2) предлог Управног одбора за спајање банке са Београдском задругом а. д., Јадранско-подунавском банком и Београдском трговачком банком а. д.;

3) решавање о правилима нове банке;

4) избор два претставника за састав и потпис банчних закључних рачуна на дан 30 новембра 1946 године и за утврђивање банчине чисте имовине; и

5) одређивање претставника у Управни одбор нове банке.

Депонисање акција односно потврда установа код којих су акције депоноване, врши се на благајни банке до 30 октобра 1946 године закључно. Сваке три акције дају право на један глас.

Упозоравамо акционаре да је за пријављивање и учествовање на збору потребно да поднесу уверење свога рејона да имају бирачко право гласа.

3278 1-3

Управни одбор

ЛИКВИДАЦИЈА БАНКЕ АВАЛА А. Д. У БЕОГРАДУ

Одлуком Министра финансија ФНРЈ бр. 13525 од 13 августа 1946 године одређена је ликвидација банке Авала а. д., у Београду.

За чланове Ликвидационог одбора одређени су: Поповић Драгојло, Савић Јован и Обрадовић Коста.

У смислу чл. 7 Правилника о поступку ликвидације приватних кредитних предузећа („Службени

лист ФНРЈ" бр. 57/46), позивају се повериоци и дужници банке, да у року од месец дана од дана ове објаве пријаве своја потраживања односно дуговања Ликвидационом одбору, који обавља своје послове у згради банке Авала а. д., у Београду, Чика Љубина ул. бр. 10а.

Повериоци и дужници имају право да у року од месец дана од дана ове објаве провере своја потраживања односно дуговања. По истеку овога рока књижења се сматрају веродостојним.

21 октобра 1946 године
Београд

Чланови Ликвидационог одбора:

Драгојло Поповић, с. р.

Јован Савић, с. р.

Коста Обрадовић, с. р.

3276 1-1

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО „БАЛКАН“ А. Д.

Опште југословенско осигуравајуће друштво „Балкан“ а. д. у Београду, одржаће 11 новембра 1946 године у 10 часова пре подне у просторијама Извозне банке, Београд, Теразије 5/1, ванредан збор акционара са следећим дневним редом:

1) избор деловође и двојице бројача гласова и оверача записника;

2) питање престанка друштвеног рада; и

3) евентуалније.

Акционари који желе да учествују на овоме збору имају депоновати своје акције на благајни друштва или код Извозне банке а. д. у Београду или код које од овлашћених банака у земљи, на 3 дана пре збора.

Приликом пријаве за збор акционара, акционари су дужни сходно тумачењу Министарства трговине и снабдевања, да поднесу уверење надлежне власти да нису лишени активног и пасивног изборног права, и права заузимања изборних функција у друштвеним организацијама (члан 5, ст. 1, тач. а) и б) Закона о врстама казни).

К 4015 1-1

ЛИКВИДАЦИЈА БАНКЕ „ЗЛАТИБОР“ У БЕОГРАДУ

Решењем Министра финансија ФНРЈ VII бр. 13529 од 13 августа 1946 године, одређена је ликвидација банке „Златибор“ и постављен Ликвидациони одбор за спровођење исте.

У вези решења Министра финансија ФНРЈ VII бр. 13529 од 13 августа 1946 године, Ликвидациони одбор банке „Златибор“ у ликвидацији позива све повериоце и дужнике банке „Златибор“ сада у ликвидацији, да пријаве своја потраживања односно дуговања Ликвидационом одбору у просторијама банке у улици Чика Љубиној бр. 15/1 спрат.

Према прописима става 2 чл. 7 Правилника о поступку ликвидације приватних кредитних предузећа („Службени лист ФНРЈ“ бр. 57/46), повериоци и дужници имају право да у року од месец дана од дана објављивања овог огласа провере своја потраживања односно дуговања.

По истеку горњег рока књижења ће се сматрати веродостојним.

Ликвидациони одбор банке „Златибор“:

Верољуб Мирчевић, председник и претставник Министарства финансија ФНРЈ, Љубомир Јордановић, члан и претставник кредитне установе и Петар Павић, члан и заступник улагача.

3275 1-1

БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА А. Д.

Позива своје акционаре на ванредни збор, који ће се одржати у недељу 3 новембра 1946 године у 11 часова пре подне у просторијама Јадранско-подунавске банке у Београду, Краља Милана бр. 11, са следећим дневним редом:

1) избор деловође збора и три акционара за овераче записника, који ће истовремено бити бројачи гласова;

2) предлог Управног одбора за спајање Београдске задруге а. д. са Јадранско-подунавском банком, Извозном банком а. д. и Београдском трговачком банком а. д.;

3) решавање о правилима нове банке;

4) избор два претставника за састав и потпис закључних рачуна на дан 30 новембра 1946 године и за утврђивање чисте имовине Београдске задруге а. д.;

5) одређивање претставника у Управни одбор нове банке; и

6) извештаји Управног и Надзорног одбора о раду и рачунима, завршни рачуни: Рачун изравнања и Рачун расхода и прихода на дан 31 децембра 1945 године и давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години банкарског одељења.

Акционари који желе учествовати на овом збору, дужни су депоновати своје акције или поднети друштвеној благајни потврде новчаних завода код којих се њихове акције налазе у депоу, најдаље на три дана пред збор, тј. закључно до 30 октобра 1946 године до 4 часа по подне.

Сем тога, сваки акционар који жели присуствовати збору или бити заступљен са правом гласања, мора поднети уверење надлежне власти, да није лишан активног и пасивног бирачког права.

Ако се на заказани дан и час не јави довољан број акционара, збор ће се одложити, и на дан 11 новембра 1946 године одржати други збор у исто време, са истим дневним редом, на истом месту, са оноликим бројем акционара колико их буде дошло на збор. У овом случају накнадно пријављивање акционара и депоновање акција односно потврда, вршиће се најдаље до 7 новембра 1946 године до 4 часа по подне.

Београд, 24 октобра 1946 године.

3280 1-3 Управни одбор Београдске задруге а. д.

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА А. Д. БЕОГРАД

Позива своје акционаре на ванредни збор, који ће се одржати у недељу 3 новембра 1946 године у 10 часова пре подне у банчиним просторијама у Београду у ул. Кнез Михајловој бр. 38 са овим дневним редом:

1) конституисање збора: избор деловође и три оверача записника, који ће бити и бројачи гласова;

2) предлог Управног одбора за спајање банке са Београдском задругом а. д., Јадранско-подунавском банком и Извозном банком а. д.;

3) решавање о правилима нове банке;

4) избор два претставника за састав и потпис банчиних закључних рачуна на дан 30 новембра 1946 године и за утврђивање банчине чисте имовине; и

5) одређивање претставника у Управни одбор нове банке.

Акционари, који желе да учествују на збору, дужни су депоновати банци своје акције или потврде банака код којих су оне депоноване на банчиној благајни најдаље до 29 октобра 1946 године закључно. Уз то, сваки акционар дужан је поднети и уверење о активног и пасивног бирачког праву.

3281 1-3

Управни одбор

Член 7

Одлуките (пресуди, решења, заклучци и др.) на судовите за граѓанско-правните односи донесени после 6 април 1941 година остануат во сила.

Ако одлуката на судот за таков однос е заснована на правните прописи донесени од страна окупаторите и нивните помагачи или на прописите од чл. 2 на овој закон кои се во противност со важекјите прописи, лице кое се смета оштетено со таква судска одлука може во рок од година дена од денот на влегуењето во сила на овој закон да покрене постапка со барање да надлежниот суд го расправи правниот однос и донесе одлука на основа важекјите прописи.

Во случај кога нема лице кое што со каква одлука на судот е оштетено или кога такво лице од било кој разлог не може да покрене постапка, постапката ќе ја покрене надлежниот државен орган.

Член 8

Од моментот на покренуење постапката по чл. 7 на овој закон не може да се остваруат правата кои што проистекуваат од судската одлука чие поништуење или измена се бара.

Исклучително од прописот на предниот став може и понатаму да се остваруе правото на издржуење деца, родители и други немошни и за работа неспособни лица.

Член 9

Земјишно-книжните состојби засновани на одлуките од чл. 7 на овој закон остануат во сила. Странката или надлежниот државен орган кој што ја покренал постапката пред судот во смисла чл. 7 на овој закон, може да бара да во јавните книги (земјишни, рударски, кооперативни и др.) се забележи да тие земјишно-книжни состојби се спорни.

Член 10

Одлуките (пресуди, решења, заклучци и др.) во кривичните ствари кои ги донеле редовните кривични судови за време непријателската окупација на основа прописите што биле во сила на денот 6 април 1941 година, а не се однесуваат на политички вини, остануат во сила ако надлежниот суд по предлог на јавниот обвинител не донесе нова одлука.

Одлуките во кривичните ствари кои што имале политички карактер или кои се изречени на основа прописите донесени од страна органите на власта на окупаторите и нивните помагачи се укинуваат и немаат правно дејство, без оглед да ли се донесени од страна на редовните или други судови или од други органи (од воените судови, војниот суд, полициските органи и др.). Во овие случаи јавниот обвинител може да стави предлог за донесуење нова одлука од страна на надлежниот државен орган.

Член 11

Во поглед на одлуките, донесени од страна извршните и управните органи на окупаторите и нивните помагачи за време непријателската окупација, со кои се решаваат граѓанско-правни односи како и одлуките на управните судови доколку немаат политички карактер, важат сходно одредбите од чл. 7, 8 и 9 на овој закон.

Останатите одлуки на извршните и управните органи на окупаторите и нивните помагачи, одлуките на управните судови кои што имаат политички карактер, како и одлуките на дисциплинските судови по дисциплинските вини направени после 6 април 1941 година се укинати.

Јавниот обвинител може по какви дисциплински вини по кои се повредени прописите донесени пред 6 април 1941 година во поглед на имотните интереси на државата да стави предлог за повторно покренуење дисциплинска постапка.

Член 12

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У.бр. 558
23 октомври 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

606.

На основа чл. 1 Законот за овластуење Владата ФНРЈ за донесуење уредби по прашањата од народното стопанство, а по предлог на Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропише

УРЕДБА

ЗА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД (ФИТОПАТОЛОШКА КОНТРОЛА) НА ВОКЈЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ И НА ВОКЈЕ НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Во цел за спречуење ширењето на опасната штеточина на вокјите калифорниската штитаста вошка (аспидиотус пернициозус), како и за исполнуење меѓународните услови при извозот на вокје (јаболки, круши, сливи, праски и др.) ќе се врши здравствен преглед на вокје во внатрешниот промет и на вокје наменето за извоз по одредбите на оваа уредба.

Член 2

Се забрануе во внатрешниот промет без претходен здравствен преглед извоз на вокје од места од подрачјето на реонот чии вокјџаци и други култури се прогласени за заразени со калифорниската штитаста вошка во места на оние реони чии вокјџаци и други култури се незаразени.

Во внатрешниот промет се дозволуе извоз на вокје заразено со калифорниската штитаста вошка во места на оние реони каде зараза на вокјџаците не постои само тогај кога вокјето е наменето за индустриска преработувачка.

Извозот на вокје од предниот став Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ може во поединечни случаи да го забрани.

Се забрануе секој извоз на вокје во иностранство без претходен здравствен преглед.

Член 3

Општи смерници во поглед на здравствениот преглед на вокје во внатрешниот промет и на вокје наменето за извоз во иностранство ќе дава Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Член 4

Здравствениот преглед на вокје во внатрешниот промет го вршат карантински инспектори на министерството за поделството и шумарството на народните републики.

Здравствениот преглед на вокје наменето за извоз во иностранство го вршат карантински инспектори на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ. Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ може за преглед на вокје наменето за извоз да ги овласти и карантинските инспектори на министерството на поделството и шумарството на народните републики.

Член 5

Здравствениот преглед на вокје во внатрешниот промет и на вокје наменети за извоз се врши во собирна, утоварна или претоварна станица и во пристаништата.

Железничките станици и пристаништа, како и сите други државни, кооперативни или приватни транспортни претпријатија, без уверење за извршениот здравствен преглед нема да примаат испратки на вокје на отпрема од местата на оние реони во кои што постои зараза за места во реоните во кои што заразата не постои, освен во случај пропишан во ст. 2 чд. 2 на оваа уредба.

Пристаништата и железничките утоварни или претоварни станици, без уверење за извршениот здравствен преглед, нема да примаат на отпрема вокје наменети за извоз во иностранство.

Ова вокје ќе се подвргне на здравствен преглед и спрема условите пропишани од страна на државата увозници.

Член 6

Карантинските инспектори се постават на станиците и пристаништата каде што по правило се врши отпремањето (утоварот) на вокје. Тие можат да се постават и на усатните станици и на местата каде што се врши претовар.

Каде заради потреба на служба постоат повеќе карантински инспектори, здравствениот преглед на вокје ќе го врши секој поединечно во својот одреден делокруг.

На железничките станици или пристаништа каде не постоат карантински инспектори здравствен преглед на вокјето вршат карантински инспектори од најблиската станица односно пристаниште.

Член 7

Контролорите кои вршат контрола на квалитетот на вокјето, од Уредбата за контрола на вокје и вокјните преработувачки наменети за извоз, можат да ги вршат и должностите на карантинските инспектори ако за таква работа се стручно способени. Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ, односно министерството на поделството и шумарството на народната република ќе побара во таа цел согласност од Министерството на надворешната трговија ФНРЈ за секој поединечен случај.

Член 8

Во случај да прегледаната испратка на вокје намената за внатрешен промет или за извоз во иностранство одговара на прописите од оваа уредба, т. е. да вокјето не е заразено со калифорниската штитаста вошка, карантинските инспектори ќе издаваат уверења за здравствениот преглед на вокје.

Уверењето ќе се издава за секоја испратка без оглед на количината.

Ако е испратката на вокје наменета за внатрешен промет зарадена со калифорниската штитаста вошка, а се извозуе во цел на индустриска преработувачка во место на реон каде зараза на вокјаниците не постои, извозот ќе се врши само во затворени вагони и во покриени коли, со потврда на околинскиот народен одбор да купувачот (примателот) на заразеното вокје е претпријатие, односно лице, кое се занимава со преработувачка на вокје. Вагоните после истоварот на заразеното вокје има да се подвргнат на дезинсекција.

Член 9

Ако карантинскиот инспектор го оцени брзото распаѓање на стоката, наменета за внатрешен промет и да таа нема за време на транспортот да се одржи во исправна состојба, во тој случај има да се постави во се по прописите од чл. 16 Уредбата за контрола на вокје и вокјните преработувачки наменети за извоз.

Член 10

Против решењето на карантинскиот инспектор со кое се забрануе отпремање на стока во внатреш-

ниот промет незадоволната странка може да уложи жалба на Министерството на поделството и шумарството на народната република на чија територија здравствениот преглед е извршен.

Против решењето на карантинскиот инспектор со кое се забрануе извоз на стока во иностранство незадоволната странка може да уложи жалба на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Жалбата се изјавуе во рок од три дена од денот кога решењето е доставено на странката.

Решењето донесено по жалбата е конечно.

Член 11

За прекршуење одредбите на оваа уредба, како и прописите донесени на основа од неа, ќе се казни со парична казна до динари 50.000.—, ако не претставуат дело казниво по кривичниот закон.

Казната ја изрече околинскиот (градскиот) извршни одбор надлежен за местото каде што се врши здравствениот преглед.

Износите на паричните казни по вините настанати при извозот на вокје во внатрешниот промет ќе се наплатуат во корист на буџетот на оваа народна република на чија територија се наоѓа околинскиот (градскиот) извршни одбор, кој што ја изрекот казната. Овие износи ќе се книжат како приход на министерството на поделството и шумарството на народната република.

Износите на паричните казни по вините настанати при извозот на вокје во иностранство ќе се наплатуат во корист на сојузниот буџет како приход на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Одлуките за изречените казни околинскиот (градскиот) извршни одбор ќе ги доставуе во препис на министерството на поделството и шумарството на дотичната народна република, а оваа на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Ако прекршуењата на одредбите од оваа уредба прејдуат во кривично дело кое е казниво по кривичниот закон, карантинските инспектори се должни да поднесат одма кривична пријава на надлежниот јавен обвинител.

Член 12

Министерот на финансите ФНРЈ во согласност со Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ ќе одреди одделни такси за вршење здравствен преглед во внатрешниот промет и на вокје наменети за извоз.

Приходите од наплатените такси од претходниот став одат во корист на сојузниот буџет и ќе се книжат како приход на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ. Овие такси ги плаќа претпријатието, односно лицето за чија сметка се врши извозот на вокје.

Член 13

Министерствата на поделството и шумарството на народните републики ќе спроведат секоја година до 20 април обвезен преглед на вокјаниците на својата територија и ќе ги установат реоните (околините и околните) во кои што вокјаниците и другите култури се зарадени со калифорниската штитаста вошка.

Списоците на реоните чие вокје е зарадено, министерствата на поделството и шумарството на народните републики ќе ги достават најдалеку до 1 мај секоја година на Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ.

Овие списоци Министерството на поделството и шумарството ФНРЈ ќе ги објави во „Службениот лист ФНРЈ“.

Член 14

Месните (градските) народни одбори ќе вршат на своето подрачје контрола да ли испратката на вокје е снабдена со потребно уверење за незаразеноста или е наменета за индустриска преработувачка (чл. 8 на оваа уредба).

Член 15

Контролата за извршување одредбите на оваа уредба на територија на народната република ја врши министерството на поделството и шумарството на народната република.

Член 16

Се овластуе Министерот на поделството и шумарството ФНРЈ со правилник да пропише поблиски одредби за извршување на оваа уредба

Член 17

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

18 октомври 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на поделството и шумарството,
др. Васо Чубрилович, с. р.

607.

По предлогот на Министерот на надворешната трговија, а на основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и во склад со Протоколот за размена на стоката меѓу Чехословачка Република и Федеративна Народна Република Југославија од 28 ноември 1945 година, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕ ВО СИЛА ДОПОЛНСКИОТ СПОРАЗУМ ОД 30 МАРТ 1931 ГОДИНА СО ДОГОВОРОТ ЗА ТРГОВИЈА И ПЛОВИДБА МЕЃУ ЧЕХОСЛОВАЧКА РЕПУБЛИКА И ЈУГОСЛАВИЈА ОД 14 НОЕМВРИ 1928 ГОДИНА И ДОПОЛНСКИТЕ СПОРАЗУМИ ОД 10 НОЕМВРИ 1936 И 1 ЈУЛИ 1938 ГОДИНА

Член 1

Заради променетите стопански прилики настанати во војната се става во сила царинско-тарифната одредба на Дополсниот споразум од 30 март 1931 година со Договорот за трговија и пловидба меѓу Чехословачка Република и Југославија од 14 ноември 1928 како и дополнските споразуми од 10 ноември 1936 и 1 јули 1938 година.

Член 2

Оваа уредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“

18 октомври 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

608.

На основа чл. 12 Законот за заштита југословенскиот имот и имотните права и интереси во иностранство, пропишуам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ИМОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ ВО ИНОСТРАНСТВО

Член 1

Уредот за заштита на југословенскиот имот во иностранство, во понатамошниот текст „Уред“ се оснива при Министерството на финансии ФНРЈ со задача да го штети Југословенскиот имот, имотните права и интереси во иностранство и да располага со нив во смисла одредбите на Законот и овој правилник.

Член 2

Одредбите на Законот за заштита на југословенскиот имот и имотните права и интереси во иностранство се применуваат на имот и имотни права и интереси:

1) на сите физички и правни лица од југословенско државјанство, кои што на денот 6 април 1941 година биле домашни лица во смисла на Девизниот закон;

2) на сите физички и правни лица од југословенско државјанство, чиј имот и имотни права и интереси произлегуваат од нивната дејност за време војната и пред војната на југословенската територија со иностранство;

3) на сите инострани државјани, кои што на денот 6 април 1941 година биле домашни лица во смисла на девизните прописи, освен ако не постои можност за примена на Законот на нивниот имот затоа што подолна престанале да бидат домашни лица во смисла на девизните прописи;

4) на сите останати лица, чиј имот, имотни права и интереси произлегле од нивната дејност на југословенската територија со иностранство за време војната, а можеле во смисла на Девизниот закон да имаат својство на домашни лица макар во кој период од 6 април 1941 година до 9 мај 1945 година. Во поглед на лица од странско државјанство примената на оваа точка може да биде ограничена со согласности кои што ќе се заклучат со нивните влади.

Член 3

Одредбите од членот 2 на Правилникот се применуваат на имот и имотни права и интереси, кои што настанале до 9 мај 1945 година, како и на сите приходи од овој имот до денот на неговата предавачка на уредот.

Одредбите од чл. 2 на Правилникот не се применуваат на имот од лица кои што како исељеници пред 6 април 1941 година, на редовен начин, ја напуштиле југословенската територија и изгубиле својство на домашни лица во смисла на девизните прописи.

Член 4

Правото на располагање со имотот и имотните права и интереси од членот 2 на Правилникот, кои што се пријавени на Уредот од нивните притежатели, или Уредот поставил нивни помошник по службена должност, припаѓа на Уредот по напатствијата на Министерот за финансии ФНРЈ на основа членот 8 Законот, доколку спрема постоеќите прописи не е за тоа надлежен некој друг орган на државната управа.

Во поглед на заштита имотот и имотните права и интереси од членот 2 на Законот Уредот ќе одлучуе во својата надлежност да ли ќе се прими за нив-

на заштита. Доколку Уредот ја одбива оваа заштита, на заинтересираните лица е слободно да ги превземат сите мерки за заштита своите права и интереси. Ако заинтересираното лице, притежателот на имотот го оствари своето право, може со истото да располага еднакво преку Уредот во смисла на членот 3 и 4 Законот.

За сити останат имот, имотни права и интереси на југословенските државјани во иностранство, кои што не се обванати со членот 2 Уредот може да ја превземе нивната заштита во иностранство под услови за кои претходно ќе се согласи со сопствениците на имотот и имотните права и интереси.

Член 5

Полномошното на Уредот во поглед на имотот и имотните права и интереси од членот 2 е генерално, вклучувајќи го тука и правото на оптеретување и располагање. Полномошното на Уредот во поглед на останатиот југословенски имот и имотните права и интереси во иностранство ќе се утврдат во секој конкретен случај во согласност со сопствениците на имотот и имотните права и интереси, тие застапување е доверено на Уредот. Доколку сопствениците или правните следбеници нестале, се непознати, или не можат да прибават право на располагање, полномошното кое што Уредот го добива по овластувањето на Министерот на финансите ФНРЈ, од членот 9 на Законот, е генерално како во поглед на имотот и имотните права и интереси од членот 2.

Член 6

Сите ефективни трошкови направени заради заштита на споменатиот имот и имотни права и интереси паѓаат на терет на нивните сопственици.

Член 7

Во случај на превземање заштита на имотот и имотните права и интереси од страна на Уредот, како е предвидено во членот 4 Правилникот, досегашните полномошници се должни да ги застапуваат доверените им права и интереси се додека Уредот изрично не ги разреши од оваа обвеза. При престанувањето на нивното полномошно тие се должни да поднесат извештај за својата работа, за мерките што ги превземале за заштита доверените им права и интереси и да положат сметка за направените издаци. Ликвидацијата на овие издаци ја врши Уредот во врска со реализацијата на дотичниот имот, правата и интересите.

Член 8

Уредот ќе врши заштита преку своите органи, а по потреба, може да ангажира во тоа цел особено стручни лица во земјата и иностранство.

Член 9

Уредот е овластен да по дополнителна пријава од сопствениците го земе во заштита и оној имот и имотни права и интереси кои што сопствениците од оправдани разлози не можеле да ги пријават во срок што е одреден со Законот.

Член 10

Во смисла членот 8 Законот Министерот на финансите ФНРЈ може во секој конкретен случај преку Уредот да ја нареди реализацијата на имотот и имотните права и интереси од членот 2 и овие од членот 9 доколку за тоа во смисла чл. 9 е овластен Уредот. Министерот на финансите може во смисла на девизните прописи да нареди обвезна понуда на Народната банка ФНРЈ за откуп реализираните средства без оглед да ли во смисла членот 8 на Девизниот закон постои општа обвеза за понуда на овие средства.

Член 11

Овластувањето од членот 9 на Законот ќе го донесе Министерот на финансите ФНРЈ било по службена должност, било по молба на заинтересираните лица.

Член 12

Законот за заштита на југословенскиот имот и имотните права и интереси во иностранство не се однесува на имот, праза и интереси на Народната банка ФНРЈ во иностранство, како ни на Српската народна банка, ни Хрватската државна банка.

Член 13

Овој правилник влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ и со него се става вон сила Правилникот за извршување на Законот за заштита југословенскиот имот и имотните права и интереси во иностранство од 5 март 1946 година VII бр. 3729 („Службен лист ФНРЈ“ бр. 21 од 12 март 1946 година).

XII бр. 12932

17 октомври 1946 година

Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

609.

На основа чл. 2 и 16 Општата уредба за комитетите на Владата ФНРЈ од 17 април 1946 година, во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ, Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАСТАВА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Срокот за учење на медицинските факултети трае 6 години. Овој срок го обваќа практичниот стаж и дипломскиот испит.

Практичниот стаж се врши после четвртата, петтата и шестата година на студии и тоа:

после четвртата година од интерна медицина и хирургија по 4 недели;

после петтата година од акушерство со гинекологија 8 недели, и

после шестата година од интерната медицина и хирургија по 4 недели.

Дипломскиот испит се полага од следни предмети:

интерна медицина, хирургија, акушерство со гинекологија, педијатрија и хигиена со епидемиологија.

Член 2

Дипломирани студенти на медицинските факултети имаат звање на лекар.

Член 3

Наставните планови и програми ги донесуваат министерствата за народното здравје на народните републики, а ги одобрува Комитетот за школа и наука на Владата ФНРЈ.

Член 4

Новите наставни планови важат и за студентите запишани во школска 1945/46 година.

Член 5

За студентите на постарите годишта факултетите ќе изработат, спрема своите прилики, предни наставни планови, кои треба да ги обванат овие пред-

мети од новиот наставни план кои што студентите не ги слушале во текот на своите досегашни студии.

Член 6

Овој правилник влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија.“

15 октомври 1946 година
Белград

Претседател на Комитетот,
Борис Зихерл, с. р.

За секретарот на Комитетот,
Немања Маџаревич, с. р.

610.

На основа чл. 15 Уредбата за издавање и пријавување акции издавам

НАПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУЕЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И И ПРИЈАВУЕЊЕ АКЦИИ

1) Во сите случаи кога правно постоејќите акционерски претпријатија не ќе имаат органи кои што полноважно го претставуваат друштвото, околинскиот народен одбор на онаа околина во која е седиштето на друштвото, односно во седиштата на народните републики градскиот (извршниот) народен одбор, е должен во смисла чл. 8, 9 и 11 Уредбата за издавање и пријавување акции да ја изврши работата на преведување акциите на донесуачот во акции на име, односно да изврши регистрација на веките постоејќите акции на име.

Во таа цел околинскиот народен одбор односно градскиот народен одбор ќе установи одделна книга на акционерите за секое такво акционерско друштво и откако ќе ги изврши сите работи кои што по Уредбата требало да ги изврши друштвото, книгата ќе ја чува додека акционерското друштво не ќе има полноважен претставник, кому книгата записнички ќе му ја предаде.

На секоја акција, после извршеното преведување на име на сопственикот односно после извршената констатација за регистрација на акциите на име, ќе се стави печат на народниот одбор и потпис на овластенниот орган а акциите потоа ќе се вратат во смисла чл. 8 точ. 4 на паричните заводи кои што акциите ги доставиле

2) Со акциите на друштвата, кои што врз основа на правосилните пресуди од надлежните судови се конфискувани во корист на државата, има да се постапи во се спрема Уредбата и сите акции да се пренесат на државата.

3) Стварните трошкови околу спроведувањето на Уредбата (поштански трошкови за доставување и враќање акциите и тн.) ги сноси друштвото. Доколку друштвото нема имот од кој што овие трошкови би се измириле, истите ќе ги снесат сопствениците на акциите.

VII бр. 16021

15 октомври 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

611.

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ПРИ ОТКУПОТ НА ЦАРЕВКА КА ВО КРАИШТАТА ПОСТРАДАНИ ОД СУША

1) Во краиштата пострадани од суша, царевката ќе се откупуе со цените пропишани од чл. 1 Наредбата за целите на царевка во зрно и клица во еко-

номска 1946/47 година, со додаток до најмногу динари 100.— по 100 кг царевка.

2) Министерството на трговијата и снабдувањето ФНРЈ ќе дава потребни напатствија за спроведување на оваа наредба во живот.

3) Оваа наредба влегуе во сила одма.

Бр. 9994

14 октомври 1946 година
Белград

Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

612.

На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за буџетска 1946 година, а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет и по одобрење од Претседателот на Владата ФНРЈ издавам

НАРЕДБА

ЗА УКИНУЕЊЕ ТАКСИТЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЕИДБА И ОТКУП ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА

Член 1

За договорите за сеидба и откуп на индустриските растенија нема да се плаќа никаква такса.

Член 2

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

V бр. 10191

9 октомври 1946 година
Белград

Министер на финансите
Сретен Жујович, с. р.

613.

На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката и точ. II Решењето на Стопанскиот совет за одредување предмети кои што спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 32/45), издавам

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕ ПОЕДИНИ ПРЕДМЕТИ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА

I — Под планска расподелба и потрошувачка се ставаат следните предмети:

1) Мешина (постава), како и сирови кожи од дива мачка, волк, видра, пуха-стаорец, бизамски стаорец, шакал, хермелин, ласица, рис, рчак, питом заек и кртица.

Купувачката и ставањето во промет на мешини и кожи од наведените животињи ќе ја врши исклучително Државното претпријатие за промет со кожа и текстил „КОТЕКС“.

2) Пилјена граѓа (греди, штици и летви) и делкани греди од липово дрво (липовина);

3) Ватрогасен материјал: автотенкови и автосправи (автоагрегати и автолесвици), агрегати (пушпи) за гасење (рачни и на колица), рачни ватрогасни апарати, каделни ватрогасни црева, гумени црева, спојници и холендери за црева, млазници, ватрогасни лесвици, маски и апарати за вештачко дишење (дрегер-апарати) и азбестни алишта.

II — Со оваа наредба се укинуе точ. 3 на Наредбата бр. 45225 од 1 јуни 1946 година доколку се однесе на пуштање во слободна продавачка машини („Службен лист ФНРЈ“ бр. 46/46) и Наредбата бр. 39301 од 14 мај 1946 година доколку се однесе на слободна продавачка на пилјена граѓа и делкани

греди од липово дрво („Службен лист ФНРЈ“ бр. 40/46).

III — Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 83000
22 октомври 1946 година
Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др. Замм Шарац, с. р.

614.

На основа чл. I Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката и точ. II Решението на Стопанскиот совет за одредување предмети кои што спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка од 12 мај 1945 година, а во врска со Решението број 14558 од 29 септември 1945 година („Службен лист“ бр. 76/45), Решението бр. 3628 од 21 јануари 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 10/46) и точ. 12 под г) Решението бр. 467 од 9 јуни 1945 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 40/45), издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ПОЕДИНИ ПРЕДМЕТИ ОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА

1) Ултрамарин, маст за душеме и панел-плоча се пуштаат во слободна продавачка.

2) Со оваа наредба не се докачуе во прописите за цели.

3) Оваа наредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 83001
22 октомври 1946 година
Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др. Замм Шарац, с. р.

615.

На основа членот 5 Законот за земање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината и на припадниците на воените формации кои служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, а во согласност со Министерот на народната одбрана, допсевам

РЕШЕЊЕ

ЗА ЗАВРШЕТОКОТ НА РЕПАТРИАЦИЈАТА НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД БЕЛГИЈА И ЛУКСЕМБУРГ

Репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Белгија и Луксембург е завршена.

Срокот од два месеца по ст. 1 чл. 2 Законот за земање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината, и на припадниците на воените формации кои служеле на окупаторот и побегнале во иностранство, ќе започне да тече по истекот на 8 дена од денот кога Претставништвото на ФНРЈ во Брисел во своите службени простории ќе истакне званична објава да е репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Белгија и Луксембург завршена.

Посланството на ФНРЈ во Брисел ќе објави на уобичаен начин и преку штампата и радиото, да е репатриацијата завршена, како и ден од кога тече срокот од два месеца после кој што настануат последици предвидени со законот за лица кои што не ќе дадат изјава да се готови да се вратат во татковината.

IV бр. 10744
19 октомври 1946 година
Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ренкович, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
602. Закон за потврда, измените и дополнувањата на Законот за одземање државјанството на офицерите и подофицерите од бившата Југословенска војска, кои не сакаат да се вратат во татковината, и на припадниците на воените формации кои служеле на окупаторот и побегнале во иностранство — — — — —	1073
603. Закон за потврда и измени на Законот за заштита народните имоти и нивното управување — — — — —	1074
604. Закон за потврда и измени на Законот за регулирање платниот промет со странство (Девизни закон) — — — — —	1076
605. Закон за потврда и измените на Решението за укинување и неважливоста на сите правни прописи донесени од страна на окупаторите и нивните помагатели во време на окупацијата, за важноста на решенијата кои за тоа време се донесени, за укинување правните прописи кои биле во сила во часот на непријателската окупација — — — — —	1078
606. Уредба за здравствен преглед (фитопатолошка контрола) на вокје во внатрешниот промет и на вокје наменети за извоз — — — — —	1079
607. Уредба за ставање во сила Дополсниот споразум од 30 март 1931 година со Договорот за трговија и пловидба меѓу Чехословачка Република и Југославија од 14 ноември 1928 година и дополнителните споразуми од 10 ноември 1936 и 1 јули 1938 година — — — — —	1081
608. Правилник за извршување на Законот за заштита југословенскиот имот и имотвото права и интереси во иностранство — — — — —	1081
609. Правилник за настава на медицинските факултети на универзитетите во Федеративна Народна Република Југославија — — — — —	1082
610. Напатствије за спроведување Уредбата за издавање и пријавување акции — — — — —	1083
611. Наредба за давање премии при откупот на царевка во краиштата пострадали од суша — — — — —	1083
612. Наредба за укинување таксите на договори за сеидба и откуп на индустриските растенија — — — — —	1083
613. Наредба за ставање посливи предмети под планска расподелба и потрошувачка — — — — —	1083
614. Наредба за изземање поедини предмети од планска расподелба и потрошувачка — — — — —	1084
615. Решеније за завршетокот на репатриацијата на државјаните на Федеративна Народна Република Југославија од Белгија и Луксембург — — — — —	1084